

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ПОСЕТИТЕЛИ НА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ, СПОРТСКИ И ДРУГИ ПРИРЕДБИ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Овие Дополнителни услови за осигурување посетители на културно-уметнички, спортски и други приредби од последици на несреќен случај во понатамошниот текст: (Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување посетители на културно-уметнички и други приредби од последици на несреќен случај (незгода) што договоруваачот на осигурувањето ќе го склучи со Сава осигурување а.д. Скопје (во понатамошниот текст: осигурувач).

(2) Договорувач на осигурувањето во смисла на овие Дополнителни услови можат да бидат организации за прикажување на филмови, управите на театри, концертни деловници, спортските и сите други организации што имаат својство на правно лице. Како културно-уметнички приредби се сметаат кинематографските претстави, концерти, изложби, саеми и други приредби со културно-уметнички програми, предавања, дебатни состаноци и на тоа слично.

(3) Со овие Дополнителни услови се регулираат односите помеѓу договоруваачот на осигурувањето и осигурувачот по договорените облици на осигурување за во случај на:

-смрт од последици на несреќен случај;

-траен губиток на општата работна способност (инвалидитет) од последици на несреќен случај;

СПОСОБНОСТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 2

(1) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни услови осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на старост, како и без плаќање на зголемена премија, во смисла на член 10 став 1 точка 4 од Општите услови за осигурување лица од последици на несреќен случај, освен лицата потполно лишени од деловна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

НАЧИН НА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

(1) Договорот за осигурување од последици на несреќен случај за секој поодделен посетител се склучува според вкупно продадените влезни билети за време на траењето на осигурувањето.

ПОЧЕТОК И ПРЕСТАНОК НА ОБВРСКАТА НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 4

(1) Ако во полисата не е поинаку договорено за секој поодделен посетител на приредбата обврската на осигурувачот започнува од моментот кога со влезниот билет купен или бесплатен, влегол во просториите на теренот или во друг простор, што е определен за гледач и односно од моментот кога тој застанал во ред да купи влезен билет, пред местото определено за тоа, и престанува во моментот на напуштањето на просториите, теренот или другиот простор по завршената приредба, односно во моментот на

оддалечувањето од местото за купување влезен билет и стапување на улица.

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПРЕСметУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА

Член 5

(1) Премијата за осигурување се пресметува во рокот означен во полисата за осигурување, врз основа на вкупно продадените (издадени) влезни билети. До тој рок, договоруваачот е должен да му го пријави на осигурувачот бројот на продадените влезни билети и да изврши и уплата на соодветната премија.

(2) Во случај кога се издава претплатен влезен билет, кој важи за повеќе претстави, премијата се пресметува во повеќекратен износ, зависно од бројот на претставите и се уплатува во рокот од претходниот став на овој член.

(3) Договорувачот е должен да му ги стави на увид на осигурувачот книгите и други евиденции од кои може да се утврди бројот на продадените (издадените) влезни билети, секој одделен ден во договорениот рок како и бројот и вредноста на продадените претплатни влезни билети.

ОБЕМ НА ОБВРСКЕТЕ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 6

(1) Осигурувањето ги опфаќа несреќните случаи што ќе ги претрпат посетителите: во салата за приредби, во просториите надвор од салата во кои им е дозволено задржување само на посетителите со купен влезен билет, без оглед на тоа дали во конкретниот случај повредениот посетител на приредбата има влезен билет или не, во просториите околу спортскиот терен, или на друго место каде што се одржува приредба или спортски натпревар ако тоа место е определено за гледачи.

(2) Осигурувањето ги опфаќа и оние несреќни случаи што ќе ги претрпат посетителите на приредби за време на чекањето за купување влезен билет на местото определено за тоа.

(3) Осигурувањето не ги опфаќа лицата кои според својата службена должност се наоѓаат во просториите, или на теренот каде се одржуваат приредбите, односно натпреварите, како: активни учесници на приредбите, односно натпреварите, резервни играчи, разводници, киноапаратери, дежурни противпожарници, судии на натпревари, дежурни лекари, дежурни делегати, дежурни функционери и сл.

(4) Кога ќе настапи смрт на осигуреното лице помладо од 14 години осигурувачот е во обврска да ја исплати за трошоци за погреб договорената осигурена сума за случај на смрт, но најмногу износот кој како максимален е утврден со Одлука на Одборот на Директори на Сава осигурување а.д. Скопје.

(5) Кога лицето на кое му се случил несреќен случај е постаро од 75 години осигурувачот е во обврска да исплати 50% од износот што инаку би требало да го плати.

ПРИЈАВА НА НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ

Член 7

(1) Договорувачот е должен да го пријави на осигурувачот секој настан кој според овие Дополнителни услови има влијание врз обврските на осигурувачот, како и да им го пријави на органите надлежни за кривично гонење, доколку таков настан повлекува чија и да е кривична одговорност.

(2) Договорувачот исто така е должен на осигурувачот, кога ќе го побара тој тоа да му ги даде сите потребни известувања за

разјаснување и утврдување на постоењето и висината на неговата обврска.

ВАЖНОСТ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ

Член 8

(1) На осигурувањата склучени по овие Дополнителни услови се применуваат и Општите услови за осигурување лица од последици на несреќен случај (незгода), доколку не се во спротивност со овие Дополнителни услови.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 9

(1) Овие Дополнителни Услови влегуваат во сила со денот на донесувањето, а ќе се применуваат од 01.01.2015 година, со што престануваат да важат Дополнителните услови за осигурување посетители на културно-уметнички, спортски и други приредби од последици на несреќен случај (незгода) донесени од страна на Одборот на директори од 24.12.1993 година.

САВА осигурување, а.д. Скопје
Одбор на директори
Претседател
Рок Мољк